

"Доколку Грците имаат храброст нека одговорот на прашањето има ли некој цар, император кој ја нападнал и ја покорил својата земја. Филип ја покорил Теба и ја уништил Херонеја, па тогаш како може да уништува нешто што било негова земја. Во тоа е есенцијалното и најбитното прашање", вели Мирослав Стојановски.

НИКАКВИ Ц НЕМА ДА ЈА УН

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Неделникот "Македонско сонце" веќе 14 години објективно ја информира јавноста во Република Македонија, како и пошироко во светот, секаде каде има Македонци на планетата Земја. Господинот Мирослав Стојановски е еден од нашите редовни читатели, но и личност која воодушевува со своите размислувања за Македонија и за македонскиот народ. Му пречат потезите кои ги прават нашите политичари во однос на името на државата Република Македонија.

"Преговорите со Грција се шаховска игра, во која еден погрешно повлечен пион од наша страна може да предизвика катастрофа. Нашите политичари или не знаат или, пак, немаат време на луѓето да им ја кажат македонската вистина. Па, ако не ја знаат, тогаш постојат многу книги, дури и од грчки автори во кои се зборува за македонската вистина. Добро е што конечно книгата на поранешниот германски амбасадор во Република Македонија, Ханс Лотар Штепан, ќе биде преведена на англиски јазик и доставена до сите релевантни светски институции. Во книгата е кажана вистината за Македонија. Тој како амбасадор имал можност да влезе и да ги разгледа документите во архивите на Германија, Франција, на Англија, всушност секаде. Непобитно ги документирал фактите", вели Стојановски.

ГРЧКИ ПРОБЛЕМ

Во разговорот тој коментира и дека ние Македонците немаме никаков проблем со името, кое со векови наназад го носеле нашите предци. Таков проблем имаат Грците.

Во однос на нивното присвојување на македонските антички великани, Филип и Александар Македонски, Стојановски посочува:

"Доколку Грците имаат храброст, то-



ТРЕБА ДА СЕ ПРЕКИНАТ ПРЕГОВОРТЕ ЗА ИМЕТО И МАКЕДОНИЈА ДА ПОДНЕСЕ ТУЖБА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СУД, МИРОСЛАВ СТОЈАНОВСКИ

гаш нека одговорот на прашањето постои ли некој цар, император во светот кој ја нападнал и ја покорил својата земја. Имено, Филип ја покорил Теба и ја уништил Херонеја, па како е можно тој да ја уништува својата земја. Во тоа всушност е есенцијалното и најбитното прашање. Но, нашите политичари не умеат да го постават ова прашање. Не прочитале доволно, немаат искуство, а Грците очигледно играат на напишаното правило дека сто пати кажаната невиностина полека станува вистина.

Од луѓето кои се занимаваат со проблематиката на јазикот дознав дека грчките зборови немаат корен. Според тоа, погрешна е нивната теорија за чиста нација. Јас сум македонист, дедо ми бил илинденец и во срцето на сите негови наследници се пренесува Маке-

донија. По моите стапки оди и мојот син. Тој и братучед му го основаа театарот 'Скрб и утеха' и го 'отворија' патот за Македонците во Албанија, Бугарија, Србија, Грција...".

Во текот на својот работен век Стојановски, како вработен во поранешната фирма "Агро снабдител", потоа во "Словенија промет" (се занимавал исклучително со механизација во тутунската индустрија, како работник бил познат во цела поранешна Југославија), контактирал со грчки фирми.

Од тие контакти сфатил дека бизнисмените од Грција не се задоени со политиката која ја водат грчките политичари. Тој им објаснувал дека Македонците, без разлика дали се во Пиринска, Егејска Македонија или во Албанија, се мирољубив народ. Македон-

РНИ СЦЕНАРИЈА ИШТАТ МАКЕДОНИЈА

ците не знаат никому да му направат штета.

"Доколку - дополнува тој - преку судски процес се реши прашањето за имотот на протераните Македонци од Егејскиот дел на Македонија, тогаш по аналогија на еден предмет ќе се решат и другите случаи, и тогаш грчката теорија за негација на Македонците во Грција паѓа во вода. Треба да се прекинат преговорите за името и Македонија да поднесе тужба до Меѓународниот суд. Има делегати кои се подготвени да бидат на наша страна. Досега веќе 120-130 држави нè признаа под уставното име. Тие ќе бидат на наша македонска страна".

НОВИ УСЛОВИ

Во однос на двојната политика на Европа кон македонското малцинство,

Стојановски вели:

"Истото што се случуваше во 1913 година, се случува и денес. Европа постојано ни наметнува некакви услови кои треба да ги исполниме за да бидеме нејзина членка. Ние ги исполниме условите за влез во НАТО, но апсурдно е тоа што нашето влегување во Алијансата, поради грчкото вето, е одложено, а од друга страна, пак, американски генерал им доделува признанија на нашите војници за нивното учество во мировните мисии. И како услов за влез во Европската унија ни се наметнува името. Но, тие постојано ќе наметнуваат нови и нови услови, само за нешто да биде матно и да се пролонгира нашето интегрирање во овие институции".

Во однос на црните сценарија дека во случај Македонија ако не влезе во овие институции ќе остане изолирана држава на Балканот, Стојановски коментира:

"Не треба да им подлегнуваме на так-

вите мрачни сценарија, односно дека ако не влеземе во ЕУ и во НАТО ќе пропаднеме. Напротив, ние сме издржале и порано, ќе издржиме и сега. Македонија има повољна клима во која успеваат многу земјоделски култури. Македонија може во една година да има три реколти, само таа треба да се поврзе со Израел, Холандија, Јапонија. Па, кај нас има и од 'пиле млеко'. Со земјоделските производи кои ќе немаат пестициди ќе можеме да купиме сè. Доколку сите кои ја ограбија Македонија ги вратат парите, тогаш нам нема да ни биде потребен Меѓународниот монетарен фонд. Доколку младите се вработат ќе нема потреба од закон за забрана на пијалаци. Но, и попусто се носат закони ако не се почитуваат".

Стојановски контактира со Македонците во соседството, при што заклучува дека спасот за Македонија е во единството на македонскиот народ.

ПЗУ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

ДЕНТА НОВА

- пломбирање
- лечење
- вадење
- протетика
- ортодонција
- имплантологија

Њу Делхиска 4
локал 11, Скопје
+389 75 577 600
+389 75 471 947
denta_nova@yahoo.com



СО ОВОЈ КУПОН ИМАТЕ 20 % ПОПУСТ
ЗА СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ ВО
ОРДИНАЦИЈАТА "ДЕНТА НОВА"